

Службен весник на Република Македонија

Број 17

6 февруари 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
541. Одлука за разрешување и именување на членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	2	546. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на државна Урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р201“, КО Свети Николе, општина Свети Николе.....	5
542. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии.....	2	547. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на државна Урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1“, КО Паликура општина Росоман.....	5
543. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистички план вон населено место, за изградба „Откупно дистрибутивен центар за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција“, во КО Богданци општина Богданци.....	3	548. Одлука за формирање на Национален совет за развој на волонтерството.....	6
544. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии.....	4	549. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Охридско Езеро.....	6
545. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на Урбанистички план вон населено место, за изградба на Стопанска зона за лесна и загадувачка индустрија КО Турново, општина Босилово.....	5	550. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро..	7

	Стр.		Стр.
551. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовните зони на Дојранско Езеро.....	7	558. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење стручни работи.....	20
552. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро - акумулација Шпилје.....	8	559. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на установите за социјална заштита.....	22
553. Одлука за давање согласност за склучување на договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	9	560. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одобрување на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни.....	25
554. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - П.О. - Скопје....	9	561. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло.....	27
555. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за безбедност на детски играчки*.....	10	Огласен дел	1-84
556. Правилник за бодирање на писмениот дел од стручен испит за стекнување уверение за положен стручен испит за процена на вредноста на средствата во земјоделството.....	19		
557. Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството.....	19		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 541.

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија донесувам

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешуваат членовите на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија:

- м-р Симеон Малинков и
- Љупчо Шврговски.

II

За членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се именуваат:

- Василка Јурукоска;
- Лилјана Спасовска;
- Љупчо Стаматовски и
- проф. д-р Никола Јанкуловски.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-228/1
2 февруари 2012 година
Скопје

Претседател
Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

542.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии бр. 07-3314/2 од 27.12.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-255/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

543.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија”, бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.09.2011 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЛИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА
„ОТКУПНО ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, ПРОИЗВОДСТВО
И ДИСТРИБУЦИЈА“, ВО КО БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистичка план вон населено место, за изградба “Откупно дистрибутивен центар за свежо овошје, производство и дистрибуција” во КО Богданци, општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски индикации, според прегледот:

Катастарска општина	Имотен Лист Бр.	Катастарска Парцела бр.	Местовикан о	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Богданци	3052	6608/19	Г.Чаир	нива	2	544 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство
Богданци	3052	6608/20	Г.Чаир	нива	2	1059 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство
Богданци	3052	6608/21	Г.Чаир	нива	2	2110 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство
Богданци	3052	6608/22	Г.Чаир	нива	2	4853 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство

Богданци	3052	6611/13	Г.Чаи р	нива	1	13422 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство
Богданци	3052	6634/2	Г.Чаи р	нива	1	8713 м ²	Република Македонија ЗДТ Сточ арство
Вкупно:						30701 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4488/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

544.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии бр.07-3222/3 од 19.12.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-526/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

545.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9. 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА
НА СТОПАНСКА ЗОНА ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТУРНОВО, ОПШТИНА
БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место, за изградба на стопанска зона за лесна и незагадувачка индустрија на КП 1076 КО Турново, општина Босилово.

Член 2

Земјоделско земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастрски индикации, според прегледот:

Катрастка општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катас. класа	Површина	Сопственост
Турново	317	1076	орман	нива	3	150037м ²	Република Македонија корисник АДМС ЗИК Струмица ДОО плодно поле Хамзали закупвач АД Земјоделско сточарски Комбинат - Струмица
Вкупно						150037 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4501/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

546.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ
Р201“, КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација

за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на Регионален пат Р201“, КО Свети Николе општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност ги има следните катастарски индикации според прегледот:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	сопственост
Свети Николе	801	1160/1	Длги Рид	нива	4	60532м ²	Република Македонија Корисник ДПШТ ДИМЕ
Свети Николе	3641	1158/3	Длги Рид	нива	4	274м ²	Венцослав Наумов
ВКУПНО:						60806м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4518/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

547.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ
М1“, КО ПАЛИКУРА ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1“, КО Паликура општина Росоман.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски парцели, според прегледот:

Катастарска општина	Имотен Лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катаст арска класа	Површина	Сопственост
Паликура	405	37	Издивале	нива	5	9035м ²	Република Македонија
Паликура	405	38	Гјоларија	нива	6	4857м ²	Република Македонија
Паликура	82	40/2	Гјоларија	нива	5	4305м ²	Република Македонија- корисник ЗПТ Душан Кирик
Паликура	85	68/6	Скопкови Ритчиња	пасиште	5	18278м ²	Република Македонија
ВКУПНО:						36475м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4520/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

548.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ВОЛОНТЕРСТВОТО

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален совет за развој на волонтерството кој ќе врши работи поврзани со промовирање и развој на волонтерството како општествено полезна активност, за планирање на поконкретни мерки и следење на развојот на волонтерството.

Член 2

Националниот совет за развој на волонтерството го сочинуваат претставници од :

- Министерството за труд и социјална политика - Александра Личоска;
- Министерството за образование и наука - Миле Гиновски ;
- Агенцијата за млади и спорт - Гордана Цекова ;
- Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија/Одделение за соработка со невладини организации - Зоран Милков ;
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа - Иван Неделковски ;
- Тоетхер Македонија-Битола -Никола Ивановски ;
- Фондацијата за локален развој и демократија-ФОКУС-Велес - Димче Велев ;
- Центар за Институционален развој – ЦИРА-Скопје-Бранкица Спасовска и
- Конект-Скопје -Никица Кусиникова, од граѓанските организации.

Со Националниот совет за развој на волонтерството ќе претседава претседател, кој се избира од редот на членовите на Советот.

Член 3

Начинот на работа на Националниот совет за развој на волонтерството се уредува со Деловник на работа.

Член 4

Националниот совет за развој на волонтерството за својата работа ја известува Владата на Република Македонија годишно, а по потреба и почесто.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6605/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

549.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.12.2011 година донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО ЕЗЕРО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија за вршење стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Охридско Езеро.

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на оваа одлука се даваат на концесија за период од шест години.

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и
- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

4. Висината на надоместокот за концесија на риболовното подрачје Охридско Езеро за изведување на стопанскиот риболов за шест години е утврдена во риболовната основа и изнесува минимум 12.362.500,00 (дванаесет милиони тристотини шеесет и две илјади и петстотини) денари.

Концесијата се плаќа на шест годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

5. Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на понудениот надомест за концесија.

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на електронско наддавање од страна на понудувачите кои ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука.

Почетниот износ за јавното наддавање е висината на минималниот надоместок за концесија на рибите за вршење стопански риболов за шест години утврден во точка 4 на оваа одлука.

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 3 на овој конкурс.

7. Постапката по јавниот конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две јавни гласила и на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7973/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

550.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија за вршење стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро.

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на оваа одлука се даваат на концесија за период од шест години.

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и

- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

4. Висината на надоместокот за концесија на риболовното подрачје Преспанско Езеро за изведување на стопанскиот риболов за шест години изнесува минимум 8.952.000,00 (осум милиони деветстотини педесет и две илјади) денари.

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

5. Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на понудениот надомест за концесија.

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на електронско наддавање од страна на понудувачите кои ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука.

Почетниот износ за јавното наддавање е висината на минималниот надоместок за концесија на рибите за вршење стопански риболов за шест години утврден во точка 4 на оваа одлука.

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 3 на овој конкурс.

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две јавни гласила и на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7973/2
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

551.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија за вршење стопански риболов на рибите од риболовните зони на Дојранско Езеро.

2. Рибите од риболовните зони од точка 1 на оваа одлука се даваат на концесија за период од шест години.

Стопанскиот риболов ќе се врши на два начина:

-со употреба на “мандри“ и корморани со старите традиционални дојрански чамци (кораби) и соодветен риболовен алат и

-како комерцијален риболов на отворена вода.

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

-се регистрирани за дејност рибарство;

-имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и

-располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

4. Висината на надоместокот за концесија на рибите за вршење стопански риболов за шест години е утврдена во риболовната основа и изнесува минимум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и осумдесет илјади) денари.

Концесијата за вршење стопански риболов се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

5. Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на понудениот надомест за концесија.

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на електронско наддавање од страна на понудувачите кои ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука.

Почетниот износ за јавното наддавање е висината на минималниот надоместок за концесија на рибите за вршење стопански утврден во точка 4 на оваа одлука.

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 3 на овој конкурс.

7. Постапката по јавниот конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”, во најмалку две јавни гласила и на web-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7973/3
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

552.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро-акумулација Шпилје.

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на оваа одлука се даваат на концесија за период од шест години.

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;

- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и

- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

4. Висината на надоместокот за концесија на риболовното подрачје вештачкото езеро - акумулација Шпилје за изведуваче на стопанскиот риболов за шест години изнесува минимум 1.821.600,00 (еден милион осумстотини дваесет и една илјада и шестстотини) денари.

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

5. Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на понудениот надомест за концесија.

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на електронско наддавање од страна на понудувачите кои ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука.

Почетниот износ за јавното наддавање е висината на минималниот надоместокот за концесија на рибите за вршење стопански риболов за шест години утврден во точка 4 на оваа одлука.

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 3 на овој конкурс.

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”, во најмалку две јавни гласила и на web - страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7973/4
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

553.

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино “РИГО ИМПЕКС” ДОО Скопје на вкупна површина под долгогодишен лозов насад од 464000м² во КО Мрзенци по Имотен лист бр.34, КПбр.363/3, мв.Долни лозја, култура лозје, класа 2, површина 16999м², КПбр.363/3, мв.Долни лозја, култура лозја, класа 2, површина 30963м², во КО Негорци по Имотен лист бр.1644, КПбр.2106, мв.Лушево, култура лозје, класа 3, површина 620м², КПбр.2484, мв. Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 33127м², КПбр.2490, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 26830м², КПбр.2492, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 3718м², КПбр.2495/1, мв.Авлакот, култура лозје, класа 1, површина 32947 м², КПбр.2500, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 32967м², КПбр.2502, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 33407м², КПбр.2504, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 19073м², КПбр.2493, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 440м², КПбр.2498, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 32987м², КПбр.2511, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 9996м², КПбр. 2512, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 30048м², КПбр.2513/3, мв. Авлакот, култура лозје, класа 1, површина 12855м², КПбр.2513/5, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 13155м², КПбр.2524, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 30428м², КПбр.2526, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 26910м², КПбр.1993/1, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 13375 м², КПбр.1993/3, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 15094м², КПбр.1993/5, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 14594м², КПбр.1993/6, мв.Авла-

кот, култура лозје, класа 3, површина 7837м², КПбр.1993/10, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 7997м², КПбр.1994/1, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 15594м² и КПбр.2108/3, мв.Лушево, култура лозје, класа 1, површина 2039 м².

Член 2

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8301/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

554.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“, - п.о. - Скопје, бр. 02-1824/4, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седниците, одржани на 23.12.2011 и 24.01.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8445/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**555.**

Врз основа на член 20 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06, 63/07, 24/11 и 51/11), министерот за економија, во согласност со министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ*

Член 1

Во Правилникот за безбедност на детски играчки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/10), во членот 1 во осмиот ред по зборот „пазарот“ се додаваат зборовите: „достапноста на играчките на пазарот“.

Член 2

Во членот 3 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и нивното слободно движење на пазарот“.

Член 3

Во членот 5 точката 3 се менува и гласи:

„производител“ е било кое физичко или правно лице што произведува некоја играчка или го нарачува проектирањето или производството на играчката, и ја пушта во продажба таквата играчка на пазарот под своето име или трговска марка;

Точката 4 се менува и гласи:

„овластен застапник“ е секое физичко или правно лице регистрирано во Република Македонија и земја членка на Европската Унија кое има добиено писмено овластување од производителот да постапува во негово име во врска со определени задачи;

Точката 8 се брише.

Точката 9 која станува точка 8 се менува и гласи:

„национален стандард“ е хармонизиран стандард донесен од едно од европските тела за стандардизација усвоен од Институтот за стандардизација на Република Македонија.

Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 9, 10 и 11.

Во точка (12) која станува точка 12 пред зборот „тело“ се додава зборот „нотифицирано“.

Точката 17 се менува и гласи:

„СЕ ознака“ е ознака со која што производителот покажува дека играчката е во сообразност со применливите барања утврдени согласно Законот за надзор на пазарот.

Член 4

Членот 8 се брише.

Член 5

Во членот 14 по ставот 7 се додава нов став 8 кој гласи:

„Нотифицирано тело за оценка на сообразноста не може да издаде ЕС сертификат за типско испитување на играчките за кои што потврдата била одбиена или повлечена“.

Ставот 8 кој станува став 9 се менува и гласи:

„Техничката документација и кореспонденцијата во врска со постапките за ЕС типско испитување се изготвуваат на македонски јазик и еден од официјалните јазици на земјата – членка на Европска Унија во која е основано нотифицираното тело или на јазикот прифатлив за тоа тело“.

Член 6

Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи:

„Техничката документација треба да биде изработена на еден од официјалните јазици на Европската Унија или / и / на македонски јазик.

Во ставот 4 по зборовите: „страна на“ се додава зборот „нотифицирано“.

Член 7

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:

„Телото за оценка на сообразноста треба да е правно лице основано согласно Законот за безбедност на производите кое треба да дејствува како трето лице независно од субјектот кај кој се врши оценка на сообразноста на играчката која е предмет на оценка на сообразноста“.

Ставот 7 се менува и гласи:

„Телото за оценка на сообразност треба да биде компетентно да ги спроведе задачите за оценка на сообразноста кои му се доделени согласно членот 14 на овој правилник, врз основа на неговата нотификација, без разлика дали тие задачи ги спроведува самото тело за оценка на сообразноста или тие се спроведуваат во негово име и под негова одговорност“.

Ставот 14 се менува и гласи:

„Персоналот на телото за оценка на сообразноста треба да ја чува професионалната тајност на сите добиени информации во текот на спроведувањето на своите задачи согласно членот 14 на овој правилник, освен на барање на органите надлежни за надзор на пазарот во Република Македонија и во земјата членка каде е основано тоа тело. Правата на сопственост треба да бидат заштитени согласно закон“.

По ставот 14 се додава нов став 15 кој гласи:

„Телата за оценка на сообразноста треба да учествуваат или треба да обезбедат дека нивниот персонал за оценка е информиран за соодветните стандардни актив-

* Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 2009/48/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година за безбедност на играчки, бр. 32009L0048

ности превземени од координативната група на нотифицирани тела, и истите ќе ги применува како општи упатства при донесување на административните одлуки и за документите кои се донесени како резултат од таа работна група”.

Член 8

Во членот 18 по зборот „стандард” се додаваат зборовите „согласно членот 17 од овој правилник”.

Член 9

Во членот 19 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите “и ги информираат Министерството за економија и Министерството за здравство”.

Член 10

Во членот 20 ставот 5 се менува и гласи:

„Кога корективните мерки од ставовите (3) и (4) на овој член не се превземени или ги немаат бараните ефекти, нотифицираното тело може да ги ограничи, суспендира или повлече било кои ЕС сертификати за типско испитување доколку тоа е потребно”.

Ставот 6 се брише.

Член 11

Во членот 21 ставот 2 се менува и гласи:

„Телото за оценка на сообразноста ќе му обезбеди на друго тело за оценка на сообразноста кое спроведува слични активности за оценка на сообразноста што се однесуваат за исти играчки релевантни информации за прашањата што се поврзани со негативниот резултат и на негово барање за позитивните резултати од оцената на сообразноста”.

Член 12

Насловот на главата V се менува и гласи: „ОБВРСКИ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ”

Член 13

Во членот 24 во ставот 1 по зборот „Македонија” се додаваат зборовите „или на пазарот на Европската Унија”.

Член 14

Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи:

„Во врска со категориите играчки што се наведени во Прилог V Дел Б на овој правилник се користат предупредувањата како што е објаснето на нив. Предупредувањата што се утврдени во Прилог V Дел Б точки од 2 до 10 од овој правилник се користат како што е објаснето на нив”.

Член 15

Членот 29 се менува и гласи:

„(1) Во ЕС изјавата за сообразност треба да се наведе дека се исполнети барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

(2) ЕС изјавата за сообразност треба да содржи минимум елементи што се дадени во Прилог III, кој е составен дел на овој правилник и да ја има модел структурата утврдена во Прилогот III на овој правилник и истата постојано да се ажурира.

(3) Со изготвувањето на ЕС изјавата за сообразност, производителот ја потврдува одговорноста за сообразност на играчката”.

Член 16

Во членот 36 ставот 3 се менува и гласи:

„Релевантните економски оператори треба да обезбедат дека соодветните корективни мерки на барање на органите надлежни за надзор на пазарот се превземени за играчките кои економските оператори ги пласираат на пазарот на Република Македонија”.

Член 17

Во Прилогот II дел III се заменува со нов дел III кој е даден во Прилог II кој е составен дел на овој правилник.

Во Прилогот II во делот IV Додаток Б се заменува со нов Додаток Б кој е даден во Прилог II кој е составен дел на овој правилник.

Член 18

По членот 39 се додава нов член 39-а кој гласи:

„Член 39-а

Одредбите од Прилогот II Дел III на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 20 јули 2013 година”.

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-257/5
30 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Бр.25-285/1
11 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог II

ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА

III. Хемиски својства

(3) Играчките кои самите по себе се супстанции или смеси, исто така, треба да бидат во согласност со прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни супстанции, прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни препарати, и прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни супстанции и смеси. Правилник за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

(4) Без да се доведат во прашање ограничувањата наведени во вториот став на точка 1, супстанциите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) во прописите од областа на класификација на супстанции (Листа на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2011), нема да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки.

(5) По пат на отстапување од точка 3, супстанциите или смесите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција во категориите утврдени во текстот 3 на Додатокот Б можат да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки, само ако бидат исполнети еден или повеќе од следните услови:

Одлуката може да се донесе само ако се исполнети следните услови:

(iii) супстанцијата или смесата не е забранета за употреба во потрошувачки производи согласно Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2011.

(6) . По пат на отстапување од точка 3, супстанциите или смесите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција од категориите утврдени во текстот 3 на Додатокот Б, можат да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки, под услов да биде исполнет еден од следните услови:

Одлуката може да се донесе само ако се исполнети следните услови:

(ii) супстанцијата или смесата не е забранета за употреба во потрошувачки производи согласно Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2011.

(7) Точките 3, 4 и 5 не се однесуваат на материјали кои се во согласност со посебните гранични вредности наведени во Додаток В, или, сè додека овие одредби не бидат утврдени, но не подоцна од 20 јули 2017 година, на материјали кои ги покриваат и кои се во согласност со Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната „Службен весник на Република Македонија“ бр.93/2010) и посебните мерки за одредени материјали.

(8) Без да се доведе во прашање примената на точките 3 и 4, забранети се за употреба нитрозамини и нитрозни супстанции во играчки наменети за деца помлади од 3 месеци, или

во играчки наменети за ставање во уста, ако миграцијата на супстанциите е еднаква на или повисока од 0,05 мг/кг за нитрозамини и 1 мг/кг за нитрозни супстанции.

(9) Европската Комисија систематски и редовно врши оцена на појавата на опасни супстанции на материјали во играчки. Овие оценувања ги земаат предвид извештаите на пазарните надзорни тела и грижите на земјите-членки и заинтересираните страни.

(10) Козметичките играчки, како козметика за кукли, треба да бидат во согласност со барањата за состав и обележување утврдени во соодветните прописи од областа на козметички производи.

(11) Играчките не смеат да ги содржат следниве алергени мириси:

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(1)	Масло на <i>Inula helenium</i>	97676-35-2
(2)	Алил изотиоцијанат	57-06-7
(3)	Бензил цијанид	140-29-4
(4)	4 терт-бутилфенол	98-54-4
(5)	Масло на хеноподии	8006-99-3
(6)	Цикламен алкохол	4756-19-8
(7)	Диетил малеат	141-05-9
(8)	Дихидрокумарин	119-84-6
(9)	2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид	6248-20-0

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(10)	3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дихидрогераниол)	40607-48-5
(11)	4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин	17874-34-9
(12)	Диметил цитраконат	617-54-9
(13)	7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он	26651-96-7
(14)	6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он	141-10-6
(15)	Дифениламин	122-39-4
(16)	Етил акрилат	140-88-5
(17)	Листови од смоква, свежи и препарати	68916-52-9
(18)	транс-2-Хептена	18829-55-5
(19)	транс-2-хексенал диетил ацетал	67746-30-9
(20)	транс-2-хексенал диетил ацетал	18318-83-7
(21)	Хидроабиетил алкохол	13393-93-6
(22)	4-етокси-фенол	622-62-8

(23)	6-изопропил-2-декахидронафталенол	34131-99-2
(24)	7-метоксикумарин	531-59-9
(25)	4-метоксифенол	150-76-5
(26)	4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он	943-88-4
(27)	1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он	104-27-8
(28)	метил транс-2-бутеноат	623-43-8
(29)	6-метилкумарин	92-48-8
(30)	7-метилкумарин	2445-83-2
(31)	5-метил-2,3-хексанедион	13706-86-0
(32)	Масло од корен на Costus (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33)	7-етокси-4-метилкумарин	87-05-8
(34)	Хексахидрокумарин	700-82-3
(35)	Исцедок од Перуански балзам, суров (Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-пентилиден-циклохексанон	25677-40-1
(37)	3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он	1117-41-5
(38)	Масло од врбинка (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
(39)	Мошусов амбрет (4-терт-бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен)	83-66-9
(40)	4-фенил-3-бутен-2-он	122-57-6
(41)	Амилцинамал	122-40-7
(42)	Амилцинамил алкохол	101-85-9
(43)	Бензил алкохол	100-51-6
(44)	Бензил салицилат	118-58-1
(45)	Цинамил алкохол	104-54-1
(46)	Цинамал	104-55-2
(47)	Цитрал	5392-40-5
(48)	Кумарин	91-64-5
(49)	Евгенол	97-53-0
(50)	Гераниол	106-24-1
(51)	Хидрокси-цитронелал	107-75-5
(52)	Хидрокси-метилпентилциклохексенекарбоксалдехид	31906-04-4
(53)	Изоевгенол	97-54-1

(54)	Екстракти од дабов мов	90028-68-5
(55)	Екстракти од лишаи (Usnea)	90028-67-4

Сепак, присуството на траги од овие мириси е дозволено само ако таквото присуство не може технички да се избегне според добрата производствена практика и не надминува 100 мг/кг.

Понатаму, имињата на следниве алергени мириси се наведуваат на играчката, на залепената етикета, на пакувањето или на придружен леток, доколку е додаден на играчката, при концентрации кои надминуваат 100 мг/кг во играчката или деловите од истата:

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(1)	Анисил алкохол	105-13-5
(2)	Бензил бензоат	120-51-4
(3)	Бензил цинамат	103-41-3
(4)	Цитронелол	106-22-9
(5)	Фарнесол	4602-84-0
(6)	Хексил цинамалдехид	101-86-0
(7)	Лилиал	80-54-6
(8)	d-лимонен	5989-27-5
(9)	Линалоол	78-70-6
(10)	Метил хептин карбонат	111-12-6
(11)	3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он	127-51-5

(12) Употребата на мирисите, наведени во точките од 41 до 55 на списокот наведен во првиот став на точката 11 и на мирисите наведени во точките од 1 до 11 на списокот наведен во третиот став на таа точка, е дозволена во олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот, под услов:

- (i) овие мириси да бидат јасно обележани на пакувањето, и пакувањето да го содржи предупредувањето утврдено во точка 10 на Дел Б од Прилог V;
- (ii) доколку е применливо тоа, добиените производи кои ги направило детето според упатствата да бидат во согласност со закон или друг подзаконски акт; и
- (iii) доколку е применливо тоа, овие мириси да бидат во согласност со релевантните закони кои се однесуваат на храна.

Таквите олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот нема да ги користат деца помлади од 36 месеци и се во согласност со точка 1 од Дел Б од Прилог V.

(13) Без да се доведат во прашање точките 3, 4 и 5, следниве миграциски граници од играчки или делови на играчки не треба да бидат надминати:

Елемент	мг/кг Во суви, нежни, еластични и материјали за играчки во прав	мг/кг Во течни или лепливи материјали за играчки	мг/кг Во материјали за играчки кои се отстрануваат преку гребење
Алуминиум	5 625	1 406	70 000
Антимон	45	11,3	560
Арсен	3,8	0,9	47
Барium	4 500	1 125	56 000
Бор	1 200	300	15 000
Кадмиум	1,9	0,5	23
Хром (III)	37,5	9,4	460
Хром (VI)	0,02	0,005	0,2
Кобалт	10,5	2,6	130
Бакар	622,5	156	7 700
Олово	13,5	3,4	160
Манган	1 200	300	15 000
Жива	7,5	1,9	94
Никел	75	18,8	930
Селен	37,5	9,4	460
Стронциум	4 500	1 125	56 000
Калај	15 000	3 750	180 000
Органски калај	0,9	0,2	12
Цинк	3 750	938	46 000

Овие гранични вредности не се однесуваат на играчки или делови на играчки кои, поради нивната достапност, функција, волумен или маса, очигледно исклучуваат секаков ризик поради шмукање, лижење, голтање или подолг контакт со кожа кога тие се користат.

*Додаток Б***КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ И СМЕСИ**

1. Критериуми за класификација на супстанции и смеси за целите на точка 2 од Дел II од Правилникот за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 .

А: Критериумите ќе бидат применливи од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година.

*Супстанции**Смеси*

Смесата е опасна во рамките на значењето утврдено со Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Б. Критериумите кои ќе се применуваат од 1 јуни 2015 година.

2. Правни акти на кои ја регулираат употребата на одредени супстанции за целите на точките 4(а) и 5(а) на Дел III

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, релевантни концентрации за класификација на смеси кои ги содржат супстанциите се оние утврдени во Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Од 1 јуни 2015 година, релевантни концентрации за класификација на смеси кои ги содржат супстанциите се оние утврдени во Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр.85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

3. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) за целите на точка 4 од Дел III.

Супстанции

Точката 4 од Дел III се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 1А и 1В според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати. Правилник за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, точката 4 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1 и 2 според Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Од 1 јуни 2015 година, точката 1 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1А и 1В според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати според Правилникот за начинот за класификацијата и означување на

опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

4. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) за целите на точка 5 од Дел III

Супстанции

Точката 5 од Дел III се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати. Правилник за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, точката 5 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 3 според прописите од областа на регулирање на хемикалиите според Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Од 1 јуни 2015 година, точката 5 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати. Правилник за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

5. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR)

Супстанции

Ставот 1 на оваа точка 5 се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 1A, 1B и 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати. Правилник за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, ставот 1 на оваа точка 5 ќе се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1, 21999 и 3 според Правилникот за начинот за класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилникот за начинот на означување и пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

Од 1 јуни 2015 година, ставот 1 на оваа точка 5 ќе се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1A, 1B и 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати. Правилник за начинот на класификацијата и означување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2009 и Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасните хемикалии „Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2009.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****556.**

Врз основа на член 13 став 7 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија” број 115/2010, 158/2011, и 185/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕН
ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА
НА СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за стекнување уверение за положен испит за процена на вредноста на средствата во земјоделството.

Член 2

Писмениот дел од стручниот испит се состои од два дела.

Првиот дел од стручниот испит се состои од тест кој се полага со заокружување на еден од понудените одговори или со давање на одговор на поставените прашање од следните области:

1. Теоретски основи значајни за процена на вредноста на средствата во земјоделството
2. Методи за процена на вредноста на средствата во земјоделството
3. Процена на вредноста на поважните постојани средства во земјоделството
4. Процена на вредноста на поважните обртни средства за производство

Секое прашање се вреднува со соодветен број на бодови така што вкупниот збир на бодови на тестот изнесува 100. Прагот за положување на тестот е минимум 65 од вкупните 100 бодови.

Вториот дел од испитот се состои во решавање на примери од областа на процената на постојани и обртни средства во земјоделството. Секој пример се вреднува со соодветен број на бодови така што вкупниот збир на бодови на тестот изнесува 100. Прагот за положување на тестот е минимум 65 од вкупните 100 бодови.

Вкупниот број на бодови за обата дела од испитот изнесува 200, од кои кандидатот треба да добие минимум 65% или 130 бода за да може да го положи стручниот испит.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-507/2
30 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

557.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија”, број 115/10, 158/2011 и 185/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА
СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

1. Со оваа програма се пропишуваат темите за кои се полага стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството.

2. Програмата за полагање стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството се состои од:

I. Теоретски основи значајни за процена на вредноста на средствата во земјоделството

1. Средства за производство
2. Елементи на калкулациите на линии на производство
3. Основи на теоријата на временска вредност на парите

II. Методологија на процена на вредноста на средствата во земјоделството

1. Метод на набавна вредност
2. Метод на приносна вредност
3. Метод на капитална вредност
4. Метод на еквивалентна замена
5. Метод на употребна вредност.

III. Процена на вредноста на поважните постојани средства во земјоделството

1. Процена на вредноста на долгогодишни насади
2. Процена на вредноста на основно стадо
3. Процена на вредноста на други постојани средства специфични за земјоделството.

IV. Процена на вредноста на поважните обртни средства за производство

1. Процена на вредноста на обртни средства во растителното производство
2. Процена на вредноста на обртни средства во стокарското производство
3. Литературата за подготовка за полагање на стручниот испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа програма.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-507/3
30 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА
СТРУЧНИОТ ИСПИТ:**

- Закон за процена („Службен весник на Република Македонија”, број 115/10 158/2011 и 185/11)
- Миланов, М., Мартиновска-Стојческа, А. Таксации во земјоделството. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2009 година.
- Миланов, М., Мартиновска-Стојческа, А. Трошоци и калкулации во земјоделството. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2009 година.
- Дополнителен материјал и вежби за подготовка на стручниот испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството, подготвен од Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје, Институт за агроэкономика.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**558.**

Согласно член 45 став 6 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 92/07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ БАРАЊЕТО Е УВАЖЕНО ИЛИ ОДБИЕНО ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење на стручни работи.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на решение со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење на стручни работи”, на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (назив на правното лице и седиште на правното лице),
- назначување на правото за кое претходно е поднесено барањето,
- краток опис на барањето,
- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право,
- место и датум на поднесување на барањето,
- потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-784/1

3 февруари 2012 година

Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

ПРИЛОГ

До писарницата на
Министерството за труд и социјална политика
Скопје

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за со кое барањето е уважено или
одбиено за издавање дозвола за вршење стручни работи

Од

_____ (назив на правното лице)
улица. _____ бр. _____ од _____ општина

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање
за остварување на право _____.

Со оглед дека законскиот рок од 30 дена од денот на исполнување
на условите е истечен, поднесувам барање до писарницата на
министерот надлежен за работите од областа на трудот, во рок од пет
работни дена да донесе решение согласно член 45 став 1 од Законот за
безбедност и здравје при работа.

ПРИЛОГ: Копија од поднесеното барање за остварување на право на

_____ бр. _____ од _____ год.

Место и датум

Подносител
на барањето

559.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
НА УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на Установите за социјална заштита.

Член 2

Регистарот на установи за социјална заштита е единствен Регистар на установи за социјална заштита за Република Македонија.

Регистарот е книга со димензии 50см x 30см, укоричена со корица од тврда хартија во сина боја.

Образецот на регистарот е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Регистарот може да се води и во електронска форма.

Член 3

На насловната страна на корицата на регистарот во левиот горен агол е отпечатен текст со бели букви: "Република Македонија", под него централно поставено: "МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА", а под тоа: "Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита".

Во средината на насловната страна на корицата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР", а под него централно поставено: "на Установи за социјална заштита".

Член 4

Страната на регистарот содржи 11 рубрики, во кои се впишува: реден број, име и назив на установата за социјална заштита, седиште (улица, број и место), податоци за основачот, дејност на установата за социјална заштита, број и датум на решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија, даночен број, статутарни промени(спојување, поделба), број и датум на решението за отпочнување со работа на установата, престанок на установата и забелешка.

Секоја страна на регистарот во десниот долен агол е нумерирана и се заверува со потпис на службеното лице кое го води регистарот.

Бројот на страницата ја обележува лицето кое го води регистарот.

Член 5

Внесувањето на податоците во регистарот го врши само лице овластено од министерот за труд и социјална политика.

Исправката при погрешно запишување во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се запишува точниот текст.

Исправката се заверува со потпис на лицето кое го води регистарот.

Регистарот се води ажурно, уредно и систематизирано, со читлив ракопис и со компјутерски внес.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-708/1
31 јануари 2012 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр. 1

Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Одделение за јавни и приватни
установи за социјална заштита

РЕГИСТАР
на Установи за социјална заштита

Реден број	Име и назив	Седиште (улица, број и место),	Основач	Дејност на установата	Број и дата на решението за упис во Централниот регистар на Р.М.	Даночен број	Статутарни промени	Број и датум на Решението за отпочнување со работа	Престанок на установата	Забелешка

Страна бр. _____

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**560.**

Врз основа на член 27 став (7) од Законот за безбедност на храна за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА
ОПЕРАТОРОТ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ
ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПЕРАТОРОТ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одобрување на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни во рокот утврден во член 27 став (5) од Законот за безбедност на храна за животни.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.21–66/3

1 февруари 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

ДО
Писарницата на директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство

Датум _____
Број _____

БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за одобрување на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни

Од _____
(назив на правното лице - подносител на барањето)

(седиште на правното лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 27 став (9) од Законот за безбедност на храна за животни директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да постапи по барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни поднесено под број _____ од _____ година до Агенцијата за храна и ветеринарство, чија копија Ви ја доставувам во прилог на ова Барање.

Барател

561.

Врз основа на член 51 став (8) од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО
ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО
ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО
ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло во рокот утврден во член 51 став (6) од Законот за безбедност на храна.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.21–66/3

1 февруари 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

ДО
Писарницата на директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство

Датум _____
Број _____

БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло

Од _____
(назив на правното лице - подносител на барањето)

(седиште на правното лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 51 став (10) од Законот за безбедност на храна директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да постапи по барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло поднесено под број _____ од _____ година до Агенцијата за храна и ветеринарство, чија копија Ви ја доставувам во прилог на ова Барање.

Барател
_____*Службен весник*
(на Република Македонија)www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012017